

Стојменова Љупка
г. Кочани
Македонија

Одбележување на 2 Април – Светскиот ден на литературата за деца

За светски Ден на литературата за деца е земен 2 април – денот на раѓањето на данскиот, но и светски писател за деца Ханс Кристијан Андерсен (1805 – 1875), кој е автор на безвременските и севременските *Грдото пајче, Малата сирена, Принцезата на зрно грашок...*

И во нашата држава, Друштвото на писатели на Македонија ја востановило наградата „Ванчо Николески“ за книга за деца и млади.

Секоја година на овој ден му придаваме големо значење и ние, наставниците по македонски јазик. Чувствуваме голема одговорност за развојот на учениците во поглед на доближувањето на книгата и сфаќањето за нејзината огромна важност за секој поединец во формирањето на образована и културна личност. Посебно сега, во време кога технологијата оди премногу брзо и кога компјутерскиот брз развој ја исфрла книгата во втор план, се обидуваме да им укажеме на учениците да сфатат дека мирисот на печатена книга и допирот на листот хартија не може да го замени никаква технологија, бидејќи книгата е вечна само во раката на читателот.

А како тоа најдобро можеме да го постигнеме? Се разбира, со непосреден контакт со оној, творецот, создавачот, креаторот на литературното дело – писателот и приемачот, оној на кого му е наменето литературното дело – читателот.

За да ја постигнеме таа цел ни помага и Градската библиотека „Искра“ од Кочани, која секоја година на 2. Април – Светскиот ден на литературата за деца, како гостин во нашиот град ни го носи лауреатот на наградата „Ванчо Николески“ за книга за деца и млади.

За одбележување на овој настан активно се вклучуваме и ние од нашето училиште заедно со нашите ученици.

Добитник на наградата за 2014 година е најпознатиот писател за деца и млади, омилиот наш писател со чии стихови растевме ние, но и денешниве генерации растат со нив, а тоа е писателот Стојан Тарапуза, која оваа престижна награда ја доби за книгата *Насликано време*.

Ваквото „живо“ дружење со писателите е најдобриот начин да им се доближи книгата на учениците, да ја почувствуваат нејзината вредност и да ги поттикне да побрзаат да ја земат следната од овој или оној писател.

Како поминавме на оваа манифестација, многу значајна за нас, наставниците по мајкчин јазик, ќе ве оставам да видите преку фотографиите за кои следуваат и објаснувања.

Промотор на делото на Стојан Тарапуза беше најомилениот писател за деца и млади Горјан Петревски, кој најопширно го претстави творештвото на Стојан Тарапуза, зборуваше за метафоричноста на насловите, а посебен осврт даде на неговата наградена книга *Насликано време*.



Горјан Петревски, промотор на творештвото на Стојан Тарапуза, а учениците внимателно слушаат.

Посебно учениците беа воодушевени од рецитирањето на стихови од страна на самиот автор – Стојан Тарапуза, кој со многу емоции рецитираше за децата, нивните палавштини, „проблеми“, први љубови...



Поетот Стојан Тарапуза нè „чести“ со неговите стихови

Имаше поезија за секого во салата, и за децата, но и за возрасните. Покрај најмладите читатели, но и идни писатели, имаше и возрасна публика предводена од нашиот градоначалник Ратко Димитровски (првиот лево), а веднаш зад него и ние, наставниците, претежно по македонски јазик.



Поминавме прекрасно едновремено дружење со претставување на овогодинашниот лауреат на литературата за деца и млади во Македонија, нашиот омилен и најмногу преведуван писател Стојан Тарапуза, кој одговараше и на поставените прашања од страна на учениците, но и ние бевме љубопитни да дознаеме нешто повеќе за него.

Дознавме за неговата прва напишана песна „Новата ташна“, за неговото родно место, Злетово, за неговото осумгодишно живеење и

работење во нашиот град, за кого ни вети дека на следната наша средба ќе напише и песна. Бидејќи нашиот крај е познат по „белото злато“, оризот, се надеваме дека ќе има доволна инспирација.

Средбата ја завршивме пред објективот на нашиот фотоапарат да оставиме белег и да ја овековечиме оваа наша незаборавна средба.



Учениците со лауреатот Стојан Тарапуза

По завршувањето на средбата двајцата наши реномирани писатели прошетаа низ нашиот, најубавиот град во мојата родна Македонија – Кочани, каде во малиот забавен парк се сретнаа со учениците од продолжениот престој во нашето училиште.



Следејќи ги години наназад овие литературни средби, сфатив дека „живиот“ говор на самите автори, овие средби лице в лице меѓу творците и читателите се најдобриот начин за доближување на книгата до децата. Овие средби се врежуваат длабоко во детските срца и на нив се сеќаваме и кога сме возрасни.

Ако успееме да им ја всадиме љубовта кон книгата на децата, ако успееме да им ја отвориме тајната врата на спознавањето на животот и животните вредности преку книгата, ќе создадеме возрасни љубители и читатели на пишаниот збор, а со тоа и образовани личности.

Затоа се обидуваме да ги доближуваме писателите, посебно оние за деца, до нашата најмлада читателска публика не само на овој ден, туку остваруваме такви средби и по повод некои локални манифестации како што се „Денови на кочанскиот ориз“ и „Петровденски коначи“, како и „Месецот на книгата“.

Искрено се надевам дека успеваме во тоа. Затоа и ова моевидување и доживување на една прекрасна манифестација посветена на книгата ќе го завршам со мисла за книгата од Чарлс Вилијам Елиот: „Книгите се најтивки и најконстантни пријатели – најдостапни и најмудри советници, но и најтрпеливи учители“.

**Љупка Стойменова, преподаватель по македонский язык в ОУ
"Никола Карев" Кочани, Р. Македония**

Празднование 2 апреля - Всемирный день детской литературы

Всемирный день детской литературы принято 2 апреля - в день рождения датского и мировой писателя для детей Ганса Христиана Андерсена (1805-1875), автор вневременной и свавременной *Гадкий утенок, Русалочка, Принцессы горошине...*

В нашей стране, писателей Македонии различить награду книгу " Ванчо Николески » для детей и молодежи.

Каждый год в этот день мы придаем большое значение, и мы, учителя в македонском языке. Мы чувствуем большую ответственность за развитие учащихся в плане привлечения книгу и понимания его значение для каждого человека в формировании образованного человека. Особенно сейчас, в то время, когда технология идет слишком быстро, и быстрое развитие, когда компьютер выбрасывает книгу в фоновом режиме, пытаюсь указать студенты понимают, что запах печатной книги и прикоснуться к лист бумаги не может заменить любой технологии, поскольку Книга вечна только в руки читателя.

И как лучшее, что мы можем достичь? Конечно, в непосредственном контакте с Творцом, продюсер, создатель литературного произведения - писатель и приемником, человек он предназначен литературное произведение - читатель.

Для достижения этой цели мы помогаем городская библиотека "Искра " из початков, которые каждый год 2 апреля - Всемирный день детской литературы, в качестве гостя в нашем городе мы проводим победителей " Ванчо Николески " для книги дети и молодежь.

Чтобы отметить это событие активно участвует, и мы в нашей школе с нашими студентами.

Победитель 2014, рядом с известным писателем для детей и молодежи, нашего любимого писателя чьи стихи мы выросли, и сегодняшнее поколение растет вместе с ними, и это писатель Стоян Тарапуза, что эта престижная награда была присуждена за книга *Краской время*.

Это "живое" гулять с писателями лучший способ призвать к ответу студентам почувствовать его значение и побудить их спешить принимать следующие из того или иного писателя.

Когда мы проходили мимо событие, очень важное для нас учителя родного языка позволит вам увидеть через образы и объяснений, которые следуют.

Промоутер работы Стоян Тарапуза был любимым писатель для детей и юношества Горян Петровского, которые представляют собой наиболее обширную работу по Стояна Тарапузаа, говорили о метафорическом названии, и особое внимание уделяется его награды забронировать *Краской время*.



Горян Петровский, промоутер работы Стоян Тарапуза и студентов внимательно слушать.

Специальные студенты были поражены чтение стихи автора - Стоян Тарапуза, который декламировал много эмоций для детей, их проступки, "проблемы" первый любит.



Поэт Стоян Тарапуза нас "общего" с его лирики

Была поэзия для всех в зале, так и для детей, но и для взрослых. Кроме маленьких читателей и будущих писателей уже взрослой аудитории под руководством нашего мэра Ратко Димитровски (первый слева), и сразу за ним и мы, учителя, в основном в македонском языке.



Мы провели прекрасный час общения с презентацией победителя в этом году литературы для детей и молодых людей в Македонии, нашей любимой и самым переводимым писателем Стоян Тарапуза, который ответил на вопросы, заданные студентами, но нам было интересно узнать о нем больше.

Мы научились писать свою первую песню "новая сумка " на родину, Злетово, за его восемь лет, живущих и работающих в нашем городе, который обещал нам, что следующая наша встреча будет написать песню. Потому что наша область славится «белого золота», рис, мы надеемся, что будет достаточно вдохновения.

Встреча была закончена в передней части камеры, чтобы оставить свой след и увековечить эту нашу незабываемую встречу.



Студенты с победителем Стоян Тарапуза

После встречи обе наших известных писателей через наш ходьбы, самый красивый город в моем родном Македония - Кочани, где небольшой парк развлечений встретился со студентами длительного пребывания в нашей школе.



После многих лет эти литературные встречи, я понял, что "живой" речи авторов, это лицом к лицу встреч между авторами и читателями являются лучшим способом, чтобы принести книгу детям. Эти встречи вырезать глубоко в детских сердцах и помнить о них, когда мы уже взрослые.

Если мы не сможем привить любовь к детской книге, если нам удастся открыть секретную дверь познания жизни и жизненных ценностей через книгу, создаст взрослых читателей и любителей печатного слова, и, таким образом, образованных людей.

Поэтому мы стараемся приблизиться к писателям, особенно для детей, к нашему младшему читателей не только в этот день, но достичь таких встреч и по случаю некоторые местные события, такие, как "Дни Кочаннский риса" и "Петровденски конаци", как и "Месяц скобки".

Мы искренне надеемся, что нам удастся в этом. Таким образом, это мое мнение и опыт замечательный вечер, посвященный книге будет заключить с мыслями о книге Чарльза Уильяма Элиота: "Книги тихо и najkonstantni друзья - самые доступные и самые мудрые советники и учителя терпеливой".